



Со новиот производ "Микросам" во септември ќе учествува на Саемот во Верона. Пред прилепската фабрика стојат нови предизвици, идеи и промоции на нови машини!

ПОЛИТИЧКИ ПРОБЛЕМИ

Во претходниот период од своето работење оваа прилепска фабрика преживеа многу проблеми. Поради забраната за извоз од државава од пред неколку години, "Микросам" претрпел многу штети, како финансиски, така и во поглед на кочење на делот за развојот на фирмата. Но, сопственикот Самакоски и за тоа има свое толкување. Но, духот и ентузијазмот за работа никогаш не ги напуштија Самакоски и неговиот стручен тим.

"Микросам" немал проблеми. Проблемот беше повеќе политички, отколку реален. Се наоѓавме под притисок на

"Микросам" немал проблеми. Проблемот беше повеќе политички, отколку реален. Се наоѓавме под притисок на конкуренцијата, која користеше несоодветни економски мерки, злоупотребувајќи моќ. Изгубивме неколку милиони промет и привремено ја изгубивме својата позиција на светскиот пазар. Сепак, покажавме дека сме фирма која го почитува законот и го продолжуваме својот пат на развој", изјави Благоја Самакоски.

МАКЕДОНЦИТЕ СЕ СПОСОБНИ ДА ПРОИЗВЕДАТ ВРВНИ ТЕХНОЛОГИИ

■ Пишува: Рената МАТЕСКА

"Микросам" од Прилеп неодамна промовираше нова машина за обработка на мермер и гранит, прва од ваков вид во државава, која досега сме имале можност да ја увезуваме само од Италија и којашто нуди перспектива за извоз надвор од државава, што претставува и можност за развој на малите и на средните претпријатија.

"Инженерскиот тим на 'Микросам' ја произведе оваа машина, која по своите карактеристики е една од врвните во светот и претставува потенцијал за малото стопанство а, исто така, е и извозен потенцијал. Машината е веќе продадена во Македонија", изјави на презентацијата на новата машина, Благоја Самакоски, сопственикот на фабриката.

Ова со други зборови е уште еден доказ дека ние можеме да извезуваме напредна и успешна технологија, со што Македонија ќе ја сместиме на едно високо рамниште на полето на напредната технологија.



ПОГОНОТ НА "МИКРОСАМ" ПРИЛЕП

конкуренцијата, која користеше несоодветни економски мерки, злоупотребувајќи моќ. Изгубивме неколку милиони промет и привремено ја изгубивме својата позиција на светскиот пазар. Сепак, покажавме дека сме фирма која го почитува законот и го продолжуваме својот пат на развој", изјави Благоја Самакоски.

Ставањето на "Микросам" на црната листа на американската Влада на фирми со кои не треба да се соработува поради производство на оружје за масовно уништување, Самакоски го оквалификува како бирократска грешка помешана со локални манипулации. Според него, странските држави ја користат политичката нестабилност на земјата и успеаја да издејствуваат од нашите власти решенија во полза на конкурентските фирми на "Микросам". Тој отворено ја повика македонската Влада,



ПРВИОТ ЧОВЕК НА "МИКРОСАМ", БЛАГОЈА САМАКОСКИ

НА СВЕТСКИОТ ПАЗАР СМЕ ЦЕНЕТИ КАКО НАЈДОБРИ

☀️ Господине Самакоски каже-те ни нешто повеќе за новата машина на "Микросам"?

САМАКОСКИ: Ова претставува нов производ на македонскиот пазар. Досега ваква машина се увезуваше само од Италија. Досега во Македонија има околу четириесет-педесет такви увезени машини. Ние заклучивме дека за малиот бизнис е многу важна една ваква машина. Нашите проценки говорат дека овој бизнис ќе биде мошне успешен, без да се врши увоз од

Италија, што значи директна поддршка за малите и средните претпријатија. Освен тоа, сметаме дека нашата машина е далеку подобра од конкуренцијата, што значи дека добро и ќе се извезува.

☀️ Дали склучивте и некои конкретни договори?



НОВАТА МАШИНА ЗА ОБРАБОТКА НА МЕРМЕР И ГРАНИТ

САМАКОСКИ: Да, машината е веќе продадена. По промоцијата на Саемот во Верона очекуваме и многу повеќе порачки, односно побарувања за машината.

☀️ "Микросам" од Прилеп, за жал, досега наидуваше на многу проблеми. Ги решивте ли? Наидовте ли на поддршка каква што заслужувате?

САМАКОСКИ: Полека ги решаваме сите проблеми и докажуваме дека сè тоа претходно што ни се случуваше беше само груба политичка манипулација.

☀️ Имаше и најави по сè што Ви се случуваше дека бизнисот ќе го преселите во Канада или во Кина. Но, што се случи?

САМАКОСКИ: Никогаш немав идеја да ја селам технологијата, односно фабриката некаде надвор, иако некои пријатели ми сугерираа таква можност. Меѓутоа, фабриката беше предуслов за развој на оваа средина и јас со моите колеги професори сакавме да покажеме и да докажеме дека Македонците се способни да произведат врвни технологии.

☀️ Сепак, во државата премиерот Бучковски, заедно со својот нов експертски тим, најави економски препород. Што Вие очекувате од досега ветеното?

САМАКОСКИ: Засега можеме само да ѝ посакаме среќа на Владата затоа што сите ние посакуваме тоа и да се случи. Конкретни податоци не знаеме, но можеме да коментираме дека почетокот е добар. Но, ние имавме многу почетоци, а ќе видиме каква ќе биде конкретната реализација.

☀️ Со што ново во иднина ќе нè изненадите, каква нова машина, господине Самакоски?

САМАКОСКИ: Ние ќе продолжиме повторно да бидеме присутни на светскиот пазар, иако и сега сме присутни и ценети како најдобри, според нивни оценки во нашиот сектор. Секако ќе има уште многу нови машини.

поточно нејзините институции, Царинската управа, заедно со американски експерти за вооружување да дојдат и да го прегледаат севкупното производство на

"Микросам" и потоа да посочат каде е грешката во производството за да може, доколку се докаже тоа, "Микросам" да ја смени својата производствена програма.

EKI Reisen

Vršime prevodi: Makedonsko - Germanско - Francuski

telefon 034/422 27 15
034/422 29 35
natel 079/335 94 14
fax 034/422 29 36
E-Mail: ardovan.etoski@blueemail.ch

Za slednute destinacii od: ZÜRICH, BASEL, GENEVA
od: SKOPJE, OHRID
od: SARAJEVO, BANJA LUKA
LJUBLJANA, ZAGREB
ISTAMBUL, IZMIR

VO SORABOTKA SO EKI REISEN MOŽETE DA NABAVITE KARTI ZA SITE DESTINACII VO SVETOT KAKO ŠTO SE:

AUSTRALIJA, USA, KANADA

VRŠIME REZERVACII SO BROD ZA:

ITALIJA - GRCIJA - ITALIJA

PRIJATEL PRESTOJ VO PODNIOT KRAJ VI POSAKUVA

EKI Reisen

ORGANIZIRA PATUVANJA